

Во врска со Јавниот оглас бр.01/2013 година на Агенцијата за катастар на недвижности објавен во дневниот печат „Коха“, на ден 10.01.2013 година и „Утрински весник“, на ден 10.01.2013 година, за прием на 5 (петмина) извршители на неопределено време, потребно е кандидатите да ги познаваат следните прописи заради полагање на посебниот дел од стручниот испит.

1. ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ („Сл. весник на РМ., бр.40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/2012) и подзаконските акти на овој закон, кои се објавени на веб страна на Агенција за катастар на недвижности

-Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за катастар на недвижности и тоа:

а) Правилник за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Сл. весник на РМ., бр.118/08 и 5/09);

б). Правилник за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско-катастарскиот информационален систем и за начинот на издавање на податоците од катастарот на недвижностите („Сл.весник на РМ., бр.118/08);

в). Правилник за востановување на катастарот на недвижностите („Сл.весник на РМ., бр.118/08);

г). Правилник за овластување за овластен геодет и за заменик на овластени геодети („Сл. весник на РМ., бр.118/08);

д).Правилник за начинот на обновување, обележување и именување на границите на катастарска општина со востановен катастар на нземјиште која е предмет на премер геодети („Сл. весник на РМ., бр.118/08);

ѓ). Правилник за геодетски работи за посебни намени геодети („Сл. весник на РМ., бр.118/08);

е). Правилник за лиценца за вршење на геодетски работи, за условите потребни за вршење на геодетските работи и за именикот на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи геодети („Сл. весник на РМ., бр.118/08);

ж). Правилник за одржување на катастар на недвижности („Сл.весник на РМ., бр.118/08 и 15/2010).

2. ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ („Сл.весник на РМ., бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012 и 39/2012).3. ЗАКОН ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ („Сл.весник на РМ., бр.23/2011 и 54/2011).

4. ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР („Сл.весник на РМ., бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010).

5. ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ („Сл.весник на РМ“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011 и 13/2012).

6. ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011).

7. ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ („Сл.весник на РМ“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012).

8. ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА („Сл.весник на РМ“ бр.95/2012).

9. ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ („Сл.весник на РМ“ бр.04/2005, 13/2007, 165/2008, 18/2011 И 51/2011).

10. КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ НА КАТАСТРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО КОМУНИКАЦИЈА СО СТРАНКИ, бр.03-3463/1 од 20.02.2011 година (достапен на веб страната на Агенција за катастар на недвижности)

ЗАБЕЛЕШКА

Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните наведени закони и прописи, кои со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија” стануваат составен дел на испитот.